

**ПРОПОЗИЦИИ ЗА ОДИГРУВАЊЕ НА ТУРНИРОТ ВО
ОДБОЈКА НА ПЕСОК**

ЧЛЕН 1

Право на учество на турнирот во ОДБОЈКА НА ПЕСОК на МЕСЕЦ НА СПОРТОТ имаат сите екипи кои пријавиле учество со играчи кои се аматери, односно не се регистрирани во првите 2 лиги во одбојка во последните 3 години. Играчите мора да бидат вработени во компанијата за која настапуваат. Проверката ќе се врши врз основа на приложените документи и евиденцијата на Одбојкарска Федерација на Македонија за времетраење на квалификациските рунди. Сите пријавени играчи мора да бидат вработени во компанијата за која настапуваат.

ЧЛЕН 2

Натпреварите ќе се играат во текот на работната недела од 19:00 до 22:00 часот во деновите (понеделник, вторник, петок) и за време на викенди од 19:00 до 22:00 (во недела). При евентуални врнежи од дожд и откажување на натпреварите, ФОРЦА го задржува правото заостанатите натпревари да се одигруваат и во деновите надвор од првичниот распоред: среда и четврток по 19:00 часот, сабота и недела од 16:00 до 23:00 часот.

ЧЛЕН 3

Секој натпревар ќе го суди судија со лиценци од Одбојкарската федерација на Македонија.

ЧЛЕН 4

Максимален број на играчи дозволен за пријавување е 10, од кои 4 играчи (2 машки и 2 женски) се натпреваруваат, а останатите 6 играчи се измени кои можат неограничено да се менуваат во текот на натпреварот. на теренот во игра постојано мора да има 4 натпреварувачи, од кои 2 машки и 2 женски.

ЧЛЕН 5

Натпреварот се игра во 2 добиени сетови. Сетот го добива онаа екипа која што прва ќе освои 21 поен. Во случај на нерешен резултат 20:20, се игра на 2 поени разлика. ½ финалните и финалните натпревари ќе се играат до 3 добиени сетови. Во случај на резултат по сетови 1:1, третиот сет се игра до освоени 15 поени. За секоја победа од 2:0 се добива по 3 бодови, а за секоја победа од 2:1 се добива по 2 бода за победникот и 1 бод за поразениот.



ЧЛЕН 6

Секој освоен поен се смета за поен, без промена на сервис. Ротација на поставата во терен не се зема во предвид, освен ротацијата на играчите при сервис.

ЧЛЕН 7

Системот на натпреварување се состои од две фази. Во првата фаза се играат на натпревари во групи по принцип секој со секого и втората фаза каде се играат елиминациони натпревари. Бројот на екипи по групите и бројот и начинот на екипите кои одат во елиминациона фаза ќе се одреди по завршување на крајниот рок за пријавување, при составување на костурот за натпреварување.

ЧЛЕН 8

Доколку 2 или повеќе екипи во рамки на иста група имаат ист број бодови за крајниот пласман одлучува меѓусебниот дуел на екипите, па сет разлика, па поен разликата.

ЧЛЕН 9

Сите резултати и изгледот на групите ќе биде објавуван на огласна табла во СЦ ФОРЦА, на web страната www.mesechnasportot.com, по завршување на секој натпревар.

* за евентуални нерегуларности во врска со пријавените учесници, екипите ќе бидат дисквалификувани без враќање на котизацијата за учество.

